



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 12 ноември 1969
Скопје
Број 39 Год. XXV

Претплатата за 1969 година излегува 60 динари. Овој број чини 1,60 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16

320.

Врз основа на член 15 од Законот за распишување заем за зголемување на запосленоста („Службен весник на СРМ“ бр. 26/69), Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ОДОБРУВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАЕМОТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗАПОСЛЕНОСТА

Член 1

Од средствата на заемот, во смисла на член 2 од Законот за распишување заем за зголемување на запосленоста, ќе се одобруваат кредити под условите предвидени со оваа уредба.

Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат и на кредитите што ќе се одобруваат од средствата на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, со кои таа ќе учествува во кредитирањето на намените за кои ќе се користат средствата од заемот.

Под условите од оваа уредба ќе се одобруваат кредити и од средствата што другите деловни банки ќе ги предвидат за кредитирање на намените за кои се користат средствата од заемот.

Член 2

Работните организации од областа на стопанството можат да добијат кредит од средствата на заемот за зголемување на запосленоста под услов со кредитот од средствата на заемот за зголемување на запосленоста, вклучувајќи ги и средствата од други сопствени или кредитни извори да обезбедат:

1. трајно запослување на лица што се евидентирани како безработни при заводите за запослување, при што да се обезбеди и нужната кадровска квалификациона структура;

2. економски оправдано инвестиционо вложување;

3. отворање на нови работни места со просечно вкупно инвестиционо вложување за основни и трајни обртни средства, односно трајни обртни средства до 20.000 динари за секое ново работно место.

Член 3

Кредитите од средствата на заемот за зголемување на запосленоста ќе се одобруваат со рок на отплата до 10 години и со камата од 6% годишно.

Општините можат да одлучат кредитите од средствата на заемот да се одобруваат на инвеститорите со пониска камата од 6% годишно, под услов разликата во каматата до 6% да ѝ ја надоместуваат на банката што го одобрила кредитот.

Ако според постојните прописи за одделни инвестициони вложувања е пропишана пониска каматна стопа од 6% во тој случај кредитите од средствата на заемот ќе се одобруваат со камата сообразно со таквите прописи.

Член 4

Кредитите од средствата на заемот се одобруваат по пат на конкурс.

Конкурсот од претходниот став, за кредитите од средствата на заемот, вклучувајќи ги и средствата со кои ќе учествува Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје ќе го распише таа Банка.

Член 5

Банката што го одобрила кредитот од средствата на заемот за зголемување на запосленоста, ќе го откаже неговото натамошно користење и ќе бара наплата на искористениот дел, ако утврди дека корисникот на кредитот не обезбедил соодветно запослување на нови работници под условите од член 2 на оваа уредба.

Член 6

Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје ќе издаде упатство за начинот на поднесувањето на кредитните барања и за документацијата што треба да се приложи кон барањето за одобрување на кредити од средствата на заемот.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2852/1
22 октомври 1969 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

321.

Врз основа на членот 46 став 1 точка 1 од Законот за мерките за безбедност на сообраќајот на јавните патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), републичкиот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

Член 1

Во Правилникот за програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит („Службен весник на СРМ“ бр. 2/66) во членот 15 став 1 зборот „повторно“ и ставовите 3, 4 и 5 се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-15945/1
27 октомври 1969 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Иван Гиновски, с. р.

Прописи на општинските собранија

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

51.

Врз основа на членот 50 од Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 45/66), член 22 став 2 од Законот за угостителската дејност на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65) и член 38 став 2 од Законот за самостојните занаетчии („Службен весник на СРМ“ бр. 18/64), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и на Соборот на работните заедници, одржана на 24.X.1969 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО И ЗАНАЕТЧИВСТВОТО

Член 1

Во Одлуката за работното време во трговијата, угостителството и занаетчиството бр. 01-7306 од 30.XII.1968 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/69) во членот 3 ставот 3 се брише.

Член 2

Во членот 4 ставот 2 се менува и гласи:

„Летниот период почнува од 1 април и трае до 30 септември, а зимскиот од 1 октомври до 31 март“.

Член 3

Во членот 5 под А) во точката 14 по зборот „среда и“ зборот „пето“ се заменува со зборот „сабота“.

Под буквата Ц) точката 2 се менува и гласи:

„2. Верберските, фризерските и фотографските дуќани ќе работат во зависност од околностите односно обемот на работата, но по претходна согласност од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кавадарци.“

Член 4

По членот 5 се додава нов член 5а кој гласи:

„Во сабота попладне ќе бидат отворени дежурни продавници.“

Дежурните продавници од ставот 1 на овој член ќе ги определи Одделението за стопанство на Собранието на општината Кавадарци.“

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 01-5989

24.X.1969 година

Кавадарци

Претседател

на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с.р.

52.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за формирањето на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/67), а согласно Одлуката за максималните цени на шеќерот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 41/69), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 24.X.1969 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ШЕЌЕРОТ ВО КРИСТАЛ И КОЦКА ВО ПРОМЕТОТ НА МАЛО

Член 1

Се одредуваат највисоки малопродажни цени на шеќерот во кристал и коцка на подрачјето на општината Кавадарци и тоа:

— шеќер во кристал до 2,80 нови динари за 1 кгр. и

— шеќер во коцки до 3,10 нови динари за 1 кгр.

Трговските и други организации што вршат продажба на шеќер во прометот на мало по селата на подрачјето на општината Кавадарци, можат малопродажните цени на шеќерот од член 1 од оваа одлука да ги зголемат за стварните превозни трошоци (во оддалеченост над 10 километри) од складот Кавадарци до продавницата на купецот.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одредување највисоките малопродажни цени на шеќерот бр. 01-5629 од 31.VII.1965 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 2.X.1969 година, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5986

24.X.1969 година

Кавадарци

Претседател

на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с.р.

53.

Врз основа на член 144 став 2 од Законот за народна одбрана („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/69), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 24.X.1969 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА НАСТАВНИТЕ ЧАСОВИ НА ОСНОВНАТА И НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ОБУКА ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОБУКА НА ЕДИНИЦИТЕ И СЛУЖБИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА И ЕДИНИЦИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Сите граѓани на општината Кавадарци од 16 до 65 години возраст имаат обврска за обучување за одбрана и заштита ако се способни за посетување на обуката.

Обврска од ставот 1 на овој член имаат и учениците помлади од 16 години ако обуката се изведува во рамките на наставната програма во училиштата.

Член 2

Обуката за одбрана и заштита се состои од обука во училиштата, обука на населението и обука на единиците и службите на територијалната одбрана и единиците на цивилната заштита.

Член 3

Обуката на населението се состои од основна и дополнителна обука.

Основната обука трае триесет наставни часови и ги опфаќа сите граѓани од 16 до 65 години возраст, освен лицата кои завршиле обука во рамките на школувањето во основните училишта, средните и вишите и високите школи, како и лицата што го отслужиле воениот рок или ја завршиле обуката во некоја од единиците на цивилната заштита.

Дополнителната обука ги опфаќа сите граѓани што завршиле основна обука за одбрана и заштита и трае десет часови годишно.

Обуката на населението се организира и спроведува на курсеви, семинари, практични вежби и на друг погоден начин (радио, телевизија, филм и сл.).

Основната обука на обврзниците распоредени во единиците на цивилната заштита, трае вкупно сто наставни часови, а дополнителната десет часови годишно.

Граѓаните распоредени во единиците на цивилната заштита се должни да ја посетуваат обуката од ставот 1 на овој член.

Обуката на приправниците на територијалната одбрана се врши според одредбите од Законот за воената обврска.

Член 4

Одделението за народна одбрана при Собранието на општината Кавадарци ја организира обуката на населението на територијата на општината и се грижи за организацијата и спроведувањето на обуката на единиците за цивилна заштита во месните заедници, станбените згради и работните организации.

Штабот за народна одбрана при Собранието на општината Кавадарци ја организира обуката на единиците и службите на територијалната одбрана што ги формира тој.

Член 5

Работните и други организации се должни да ја организираат обуката на единиците и службите на територијалната одбрана и на единиците за цивилна заштита што ги формираат тие.

Член 6

Обуката за одбрана и заштита се спроведува, по правило, по работното време.

Член 7

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој е распореден во единица или служба на територијалната одбрана или во единиците на цивилната заштита, ако без оправдани причини не се одзове на поканата за обука за одбрана и заштита или ја одбегнува односно попречува таа обука, или ја одбегнува службата во цивилната заштита.

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок поединец ако без оправдана причина не се одзове на поканата за обука за одбрана и заштита или ја одбегнува односно попречува таа обука.

Член 8

Прекршочната постапка ќе ја води (судијата) Службата за прекршоци при Собранието на општината Кавадарци.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5984
24.X.1969 година
Кавадарци

Претседател на
Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

54.

Врз основа на членот 175 став 3 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 24.X.1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ И ИЗГУБЕНАТА ЗАРАБОТКА НА ОДБОРНИЦИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТИТЕ И КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

Член 1

Одборниците на Собранието на општината Кавадарци и членовите на советите и комисиите на Собранието имаат право на надоместок на патните и дневните трошоци и надоместок за изгубената заработка за времето кога се на седница на Собранието или неговите совети и комисии, или како такви вршат работи за сметка на органот во кој членуваат.

Член 2

Трошоците за превоз се исплатуваат во висина на износот по исправата за превоз.

Ако одборникот, член на совет или комисија во вршењето на својата функција користи сопствено превозно средство трошоците за превоз ќе се исплатат во висина како патувањето да е извршено со превозно средство на јавниот сообраќај — со одредена тарифа.

Член 3

Одборниците и членовите на совети или комисии од селата: Радња, Бохула, Мрежичко, Рожден, Клиново, Куманичево, Кесендре, Мрзен Ораовец и Крушевица кога се повикани на седница на Собранието, односно совет или комисија на Собранието имаат право на надоместок за секој изминат километар, во двата правца, од местото на живеење до најблиската автобуска станица по 0,50 динари, а одборниците и членовите на совети и комисии од селата Галиште, Драгожел, Праведник, Шешково, Бегниште, Дабниште, Ресава, Кошани, Добротино, Паликура, Рибарци, Манастирец, Шивец, Трстеник, Страгово и Драдња имаат право на надоместок за секој изминат километар, во двата правца, од местото на живеењето до Кавадарци по 0,50 динари.

Ако одборникот, член на совет или комисија за идење на седница на Собранието или негов совет или комисија не го користи превозното средство на јавниот сообраќај кое сообраќа на релацијата од местото на неговото живеење до Кавадарци, а користи друго превозно средство или оди пеш, тој има право на надоместок за превоз во висина како патувањето да е извршено со превозно средство на јавниот сообраќај — со одредена тарифа.

Член 4

Одборниците и членовите на совети и комисии што се во работен однос имаат право на надоместок на изгубената заработка под услов ако за денот кога се на седница на Собранието, негов совет или

комисија работната организација не им исплатува или им закинува од заработувачката. Висината на надоместокот за изгубена заработка за еден ден изнесува просечен личен доход по еден ден остварен во претходниот месец од месецот во кој е извршена работата од членот 1 на оваа одлука.

Надоместокот за изгубена заработка се исплатува само врз основа на презентирана потврда која ја издава работната организација и во која мора да е наведено: името и презимето на одборникот односно членот на совет или комисија на Собранието; датата кога тој отсутствувал од работната организација за целите од членот 1 на оваа одлука; колку му се закинува од заработувачката и висината на остварениот просечен личен доход по еден ден во претходниот месец.

Одборниците и членовите на совети и комисии кои не се во работен однос (земјоделци, занаетчи, пензионери и домаќинки) имаат право на надоместок за изгубена заработка во висина од 30 динари за еден ден.

Одборниците и членовите на совети и комисии кои остваруваат право на дневни трошоци, надоместокот за изгубена заработка им се исплатува за онолку дена за колку што имаат право на дневни трошоци според член 5 од оваа одлука.

Член 5

Право на дневни трошоци немаат одборниците и членовите на совети и комисии на Собранието чие место на живеење е во Кавадарци со населбите Ваташа и Глишиќ.

Одборниците и членовите на совети и комисии на Собранието чие место на живеење е село Галиште за една седница имаат право на три дневници, за оние чие место на живеење е с. Рожден, Радња, Клиново и Мрежичко за една седница имаат право на две дневници. Сите одборници и членовите на совети и комисии чие место на живеење е надвор од населените места споменати во ставот еден и два на овој член имаат право на дневни трошоци за една седница една дневница.

Една седница на Собранието, совет или комисија се смета заседание извршено во еден ден.

Ако седницата на Собранието, совет или комисија продолжи и на народниот ден, во тој случај членовите на тој орган имаат право на уште по една дневница.

Член 6

Дневните трошоци (дневниците) изнесуваат:

1. за одборниците и членовите на комисиите и советите чие место на живеење е оддалечено од Кавадарци до 10 км. во еден правец 20 динари за еден ден;

2. за одборниците и членовите на совети и комисии чие место на живеење е оддалечено од Кавадарци преку 10 км. во еден правец 30 динари за еден ден.

Член 7

Дневните трошоци на претседателот и потпретседателот на Општинското собрание изнесуваат:

1. за подрачјето на општината, во места оддалечени над 10 км. 50 нови динари за еден ден;

2. надвор од подрачјето на општината, а во границите на СРМ, 50 нови динари за еден ден, и

3. надвор од границите на СРМ, во границите на СФРЈ, 80 нови динари за еден ден.

Член 8

На претседателот и потпретседателот на Општинското собрание кога се на службен пат им припаѓа цела дневница за секој 24 часа проведени на службен пат, како и за остатокот на времето подолго од 12 часа. За остатокот на времето од 8 до 12 часа проведено на службен пат им припаѓа половина дневница. Со исклучок, половина дневница им припаѓа и за остатокот на времето преку

6 часа ако тој остаток е проведен ноќно време. Како патување ноќе се смета патувањето извршено од 22 до 6 часот.

Цела дневница им припаѓа и кога службеното патување трае помалку од 24 часа, а повеќе од 12 часа, а половина кога службеното патување трае помалку од 12, а повеќе од 8 часа.

Ако патувањето трае помалку од 24 часа, а повеќе од 12 часа, а за тоа време не е користено преноќиште дневницата се намалува за 30%. Дневницата не се намалува ако службеното патување е извршено во поголемиот дел од ноќта.

Член 9

Одборник, член на совет или комисија испратен на службен пат да врши работи во името на органот во кој членува има право на патни и дневни трошоци по член 7 и право на надоместок за изгубена заработка по член 4 од оваа одлука.

Член 10

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да се применуваат: Одлуката за накнада на патни и дневни трошоци и изгубена заработка на одборниците, членови на комисии и советите број 01-3074 од 6 мај 1965 година, објавена во „Службен гласник на општината Кавадарци“ бр. 2/65, Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за накнада на патни и дневни трошоци и изгубена заработка на одборниците, членови на комисиите и советите на Собранието на општината Кавадарци број 01-4409 од 23 јуни 1966 година и Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за накнада на патни и дневни трошоци и изгубена заработка на одборниците, членовите на комисии и совети на Собранието на општината Кавадарци број 01-4108 од 5 јули 1968 година („Службен весник на СРМ“ бр. 26/68).

Член 11

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-5985
24.X.1969 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци.
Стојан Андов, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 551, страна 251, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Здравствениот дом — Македонски Брод, д-р Богољуб Андоновски, директор и Чедомир Стојаноски, помошник директор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За директор на Здравствениот дом — Македонски Брод е назначен д-р Богомир Петрески, кој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Лазески Драгомир, шеф на сметководството, сметано од 23. V. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 57 д 28. VIII. 1969 година. (946)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 209, страна 1059, книга I е запишано следното: На досегашниот директор Цилушев д-р Борис, на Специ-

јалната болница за ТБЦ — село Лешок, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на Специјалната болница за ТБЦ — село Лешок е назначен д-р Горче Јовановски, кој болницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Кировски Досто, шеф на сметководството, сметано од 16. V. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 52 од 30. VII. 1969 година. (949)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 433, страна 610, книга II е запишано следното: Името на Домот за народно здравје „Кале“ — Скопје, согласно со одлуката на Советот на работната заедница од одржаната седница на 20. VII. 1967 година се менува и гласи: Здравствен дом „Кале“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 47 од 13. V. 1969 година. (620)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 117, страна 690, книга I е запишано следното: Дејноста на Природно-математичкиот факултет во Скопје е: да подготвува стручњаци со виша, висока и највисока подготовка по природните и математичките науки; да ги воведува студентите во методите на стручната и научната работа; да ги воспитува студентите како совесни граѓани на социјалистичката заедница; да се грижи за подготвување и натамошно усовршување на научен и наставен подмладок; да ја организира и изведува научната работа, во својата работа и соработка со научните, стопански, културните и другите општествени установи и организации во земјата, како и со меѓусебната соработка, да ја унапредува науката и наставата и да го помага стопанскиот, културниот и општествениот развиток на земјата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 58 од 5. VI. 1969 година. (737)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 623, страна 605, книга III е запишан под назив: Хемиски училишен центар „Марија Кири Склодовска“ — Скопје. Предмет на работењето на Хемискиот училишен центар е воспитување и образование на стручни кадри од хемиска насока за потребите на стопанството како и продлабочување на знаењата од природните и општествените науки и општото техничко образование на учениците.

Хемискиот училишен центар е основан од Собранието на град Скопје, со решение бр. 25561/1 од 18. IX. 1969 година.

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Трајковски Кирил, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 107 од 29. IX. 1969 година. (1229)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 624, страна 609, книга III е запишано под назив: Основно училиште „Зуфер Мусич“ — Тетово. Предмет на работењето на училиштето е здобивање со основно образование и воспитување на децата од 7—15 годишна возраст.

Училиштето е основано од Собранието на општината Тетово, со решението бр. 06-3309 од 18. VII. 1969 година.

Училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Осман Имери, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 100 од 30. IX. 1969 година. (1230)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 322, страна 1593, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Комерцијалната банка во Тетово, бидејќи се присоединува кон Комерцијално-инвестиционата банка во Скопје, како Филијала во Тетово, со одлуката на Комерцијалната банка во Тетово и одлуката на извршниот одбор на Комерцијално-инвестиционата банка во Скопје од XXIII-та редовна седница, одржана на 16. I. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 141 од 13. III. 1969 година. (730)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 153, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Погонот за стопанисување со шумите, со седиште во Кичево на Шумско-индустрискиот комбинат „Копачка“ — Кичево, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 14. V. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 516 од 30. VI. 1969 година. (754)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 153, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Службата за работничко-службеничко снабдување, со седиште во Кичево на Шумско-индустрискиот комбинат „Копачка“ — Кичево, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 14. V. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 517 од 30. VI. 1969 година. (755)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 117, страна 711, книга II е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие на мало за промет со книжарски материјали и кожна галантерија „Култура“ — Кавадарци, согласно со одлуката на работниот колектив од одржаната седница на 9. V. 1969 година, се проширува и со: продажба на таксени, судски и поштенски марки како и школски и канцелариски материјал и прибор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 648 од 28. V. 1969 година. (756)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 159, страна 415, книга I е запишано следното: Дејноста на Продавницата во Титов Велес, на ул. „Маршал Тито“ бр. 29 на „Вартекс“ — вараждинска текстилна индустрија — Вараждин, се проширува и со: продажба на сопствени производи и производи на други производители и тоа со продажба на текстил, куса и плетена стока, конфекција и крзнена стока, согласно со одлуката на работничкиот совет на Вараждинската текстилна индустрија „Вартекс“ — Вараждин од одржаната седница на 5. III. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1033/68 од 27. III. 1969 година. (721)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, страна 209, книга II е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ — Тетово, согласно со одлуката број 02-5303/1 од 13. XI. 1968 година на работничкиот совет се проширува и со: промет со земјоделски производи, сите видови

индустриски стоки, вештачки губрива, намештај како и производи од пластика, текстил, производи од кожа и гума, и бои и лакови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1156/68 од 9. V. 1969 година. (722)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 756, страна 367, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Занаечкиско-молеро-фарбарската задруга „Украс“ — Скопје, бидејќи со одлуката бр. 567 од 30. XI. 1968 година на задружниот совет прерасна во претпријатие под назив: Занаечкиско молеро-фарбарско претпријатие „Украс“ — Скопје, ул. „229“ бр. 2в, во монтажната барака до техничкото училиште.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 291 од 21. V. 1969 година. (758)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1029, страна 101, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните „Искра“ — претпријатие за откуп и продажба на моторни возила, земјоделско-градежни машини и посредување во прометот на стока — Скопје, бидејќи се присоединува кон „Монтер“ — претпријатие за монтажа и промет — Струмица како Трговски погон во Скопје, со одлуката бр. 01-88 од 3. V. 1969 година на работничкиот совет на „Монтер“ — Струмица и одлуката од 26. IV. 1969 година на советот на Работната заедница на „Искра“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 515 од 12. VI 1969 година. (759)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 923, страна 681, книга IV е запишано следното: Дејноста на Претпријатието на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 12. V. 1969 година се проширува и со:

1. Изработување инвестициона програма и инвестиционо-техничка документација за изградба на инвестициони објекти за свои потреби и за потребите на други правни лица.

2. Врши монтажа на ТТ уреди и градба на нови месни и меѓумесни ТТ мрежи за свои потреби и за потребите на други правни лица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 456 од 17. VI. 1969 година. (760)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1194, страна 1017, книга V е запишано следното: Претставништвото во Скопје, на ул. „27 март“ бр. 14 на „Автотехна“ — застапништво на странски фирми — Љубљана, се преселува во Скопје од ул. „27 март“, бр. 14, на ул. „719“ бр. 25, населба Кисела Вода — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 881/68 од 30. VI. 1969 година. (763)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 176, страна 1523, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник в. д. директорот Лазо Јовановски, на Трговското претпријатие на големо и мало, за отпадоци тежински промет со сите видови фелерични стоки и комисион — Тетово, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на споменатото претпријатие е назначен Христов Страхилов Ванчо, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Александар Спировски, комерцијален директор, сметано од 16. V. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 440 од 27. VI. 1969 година. (765)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. V. 1969 година, рег. бр. 64/55, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Топлица“ с. Слоештица, уште со продажба на печена вар во прометот на мало.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од задружниот совет на Земјоделската задруга „Топлица“ с. Слоештица од 15. III. 1969 г. и решението бр. 08-751/1 од 29. IV. 1969 г. на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Демир Хисар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 178/69. (801)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. VI. 1969 година, рег. бр. 8/60, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Дрводелското металско занаетчиско претпријатие „Единство“, под присилна управа, од Крушево, уште со: продажба на своите производи, продажба на намештај од други производители, градежен материјал (тесана граѓа, обла граѓа, цигли, цемент и слично), водоинсталатерски материјал, сите видови оков, бои, лакови, сурово железо и други материјали што се користат во дрвната индустрија и градежништвото како и електро-инсталатерски материјал.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од принудниот управител на Дрводелско-металско занаетчиското претпријатие „Единство“ — Крушево од 13. VI. 1969 година и уверението бр. 10-126 од 16. VI. 1969 година на санитарниот, пазарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 254/69. (802)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. VI. 1969 година, рег. бр. 32/55, книга III е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Јордан Маленко, директор на Занаечкиската задруга „Илинден“ од Охрид.

Се овластува Борис Тасески, директор, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 242/69. (812)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. VI. 1969 година, рег. бр. 5/57, книга IV е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата за намештај „Треска“ број 1 во Ресен, на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје — Стојановиќ Горѓи се менува, на негово место за раководител е поставена Тозија Кетерина.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 230/69. (813)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1290, страна 69, книга VI е запишано под фирма: „СРГ“ — претпријатие за промет со индустријска и техничка стока — Дубровник — Стовариштето во Скопје, ул. „ЈНА“ бр. 60. Предмет на работењето на стовариштето е промет на автоделови и гуми.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на „СРП“ — претпријатие за промет со индустриска и техничка стока — Дубровник, со одлуката од 10. I. 1969 година.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Манушев Атанас, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 120 од 21. V. 1969 година, (642)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1291, страна 71, книга VI е запишана под фирма: Претпријатие за производство на растенија, проектирање и изградба на зелена површина „Парк“ — Врањска Бања — Продавница број 10 во Скопје, ул. „Моша Пијаде“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сечено цвеќе и во саксии на мало.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Парк“ — Врањска Бања, со одлуката бр. 416 од 14. XI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Тасиќ Драгољуб.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 573 од 20. XII. 1968 година. (643)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 775, страна 525, книга III е запишана под фирма: Услугина единица за стопанисување со станбените простории при Претпријатието „Раде Кончар“ — Загреб — Погон во Скопје, ул. „пат за село Јисиче. Предмет на работењето на погонот е обавување услуги на членовите на работната организација.

Погонот е основан од работничкиот совет на Претпријатието „Раде Кончар“ — Погон Скопје, со заклучок од одржаната седница на 28.VI. 1968 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето Коруновски Љубомир, дипломиран инженер, директор на погонот и Димитар Трајков, пом. директор по комерцијални финансиски прашања.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 177 од 13. V. 1969 година. (644)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 521, страна 1143, книга II, е запишан под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Моша Пијаде“ — Градско — Склад во Скопје, ул. „820“ бр. 12. Предмет на работењето на погонот е продажба на градежни материјали и слично.

Складот е основан од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Моша Пијаде“ — Градско, со одлуката од одржаната седница на 12. IV. 1969 година.

Раководител на погонот е Илија Стојанов.

Складот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 428 од 13. V. 1969 година. (645)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 35, страна 377, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Поток“ село Глуново — Продавница во Скопје, ул. „761“ број 6. Предмет на работењето на продавницата е продажба на овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Поток“ од село Глуново, со одлуката бр. 1616 од 24. XII. 1968 година.

Раководител на погонот е Игњатовски Митко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 336 од 16. V. 1969 година. (646)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 270, страна 781, книга I е запишано под фирма: Занаемчиско претпријатие „Јадран“ — Неготино Вардар — Претставништво во Скопје, ул. „192“ бб. Предмет на работењето на стовариштето е посредување и промет со прехранбени стоки на големо.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Занаемчиското претпријатие „Јадран“ — Неготино, со одлуката од одржаната седница на 20. XII. 1968 година.

Раководител на претставништвото е Никола Ангелков.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 119 од 12. III. 1969 година. (648)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1286, страна 53, книга VI е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Народна техника“ — Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 88. Предмет на работењето на претпријатието е купопродажба на предмети означени во номенклатура од областа на внатрешниот стоковен промет и тоа: електротехнички материјали и прибор; железна и метална стока, средства и прибор; фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор; научни апарати и инструменти и прибор; радио-телевизори и прибор; спортски прибор за бродарство, кајакарство и едриличарство; книги — стручна литература; антиквитети — уметнички дела; предмети од уметнички занаети; разни комплекти за опрема на работилници, лаборатории кабинети за ширење на техничката култура; други стоки (материјали) од дејноста на работната организација.

Претпријатието е основано од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Балкан Инпекс“ — Скопје, со одлуката бр. 0301/385 од 26. IV. 1969 година со издажување на Самостојниот погон за малопродажна мрежа „Народна техника“ — Скопје, ул. „Партизанска“ бр. 16 во претпријатието.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Факиќ Мусо, в.д. директор, и Ангеловски Панче, шеф на сметководството, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 397 од 27. V. 1969 година. (649)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 1297, книга V е запишана под фирма: „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје — Продавница „Дијана“ — Скопје, ул. „106“ бр. 28. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на сите видови модна галантерија и слично за широка потрошувачка.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Интерпромет“ — Скопје — Деловница „Кале“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 15. X. 1968 година.

Раководител на продавницата е Петрова Елена. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1225/68 од 10. IV. 1969 година. (650)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 1297, книга V е запишана под фирма: „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје — Продавница „Мини“ — Скопје ул. „106“ бр. 29. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на разни видови чорапи, машка, женска и детска галантерија, чадори, позамантерија и слични индустриски стоки за широка потрошувачка.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со индустриски стоки на големо и мало — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 15. X. 1968 година.

Раководител на продавницата е Спировска Илинка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 211 од 10. IV. 1969 година. (651)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 343, страна 189, книга II е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Тетово — Продавница за месо во Тетово „Зелен пазар“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Тетово, со одлуката бр. 860 од 28. XII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Петревски Ненад.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 860/68 од 9. V. 1969 година. (652)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 343, страна 255, книга II е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Тетово — Продавница во Тетово „Зелен пазар“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо и сувомесни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Тетово, со одлуката бр. 680 од 28. XII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Михајловски Младен.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 861/68 од 9. V. 1969 година. (653)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 343, страна 255, книга II е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Тетово — Продавница во Село Саракино. Предмет на работењето на продавницата е продажба на разни видови индустриско-прехранбени и други стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Тетово, со одлуката бр. 680 од 28. XII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Трајчевски Ане.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 862/68 од 9. V. 1969 година. (654)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 209, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ Тетово — Продавница број 44 во село Каменане. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Деликатес“ — Тетово, со одлуката од одржаната седница на 10. VI. 1968 година.

Раководител на продавницата е Ибраими Абедин.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 806/68 од 9. V. 1969 година. (655)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 209, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ — Тетово — Продавница број 50 во Тетово, ул. „Цетинска“ бр. 47. Предмет на работењето на продавницата е вршење промет со колонијално-прехранбени стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Деликатес“ — Тетово, со одлуката од одржаната седница на 13. X. 1968 година.

Раководител на продавницата е Османи Рамадан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1254/68 од 9. V. 1969 година. (656)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 209, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ — Тетово — Продавница број 51 во село Вратница. Предмет на работењето на продавницата е промет со колонијално-прехранбени стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Деликатес“ Тетово, со одлуката од одржаната седница на 15. X. 1968 година.

Раководител на продавницата е Петроски Петар.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1256/68 од 9. V. 1969 година. (657)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 209, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ — Тетово — Продавница број 52 во Тетово, населба „Тетекс“ бр. 66. Предмет на работењето на продавницата е вршење промет со колонијално-прехранбени стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Деликатес“ — Тетово, со одлуката од одржаната седница на 15. X. 1968 година.

Раководител на продавницата е Новески Диме. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 96 од 9. V. 1969 година. (658)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 621, страна 20, книга VI е запишано под фирма: Земјоделско индустриски комбинат „Агро Скопје“ — Скопје — Претставништво во Кавадарци, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 23. Предмет на работењето на претставништвото е трговија со градежен материјал, колонијални, прехранбени и земјоделски производи.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Агро Скопје“ — Скопје, со одлуката бр. 0202-1002 од 29. IV. 1969 година.

Раководител на претставништвото е Лазар Чулев.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 386 од 30. VI. 1969 година. (743)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 621, страна 20, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Агро Скопје“ — Скопје — Продавница во Демир Капија, Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е промет, на мало, со колонијални стоки во оригинално пакување.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Агро Скопје“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 15. VI. 1969 година.

Раководител на продавницата е Данчо Ставров Коцев.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 366 од 30. VI. 1969 година. (744)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 94, страна 923, книга V е запишана под фирма: Трговско угостителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров — Продавница во село Радуша, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е малопродажба на разни стоки од широка потрошувачка.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката бр. 03-149 од 13. III. 1968 година.

Раководител на продавницата е Мамутов Ваим. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 387/68 од 14. III. 1969 година. (745)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 94, страна 18, книга VI е запишана под фирма: Трговско угостителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров — Продавница во село Грчец, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и прехранбени стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката бр. 877 од 23. IV. 1969 година.

Раководител на продавницата е Нуши Агуша Ракип.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 427 од 25. VI. 1969 година. (746)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 94, страна 18, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров — Продавница во село Вардовци, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на прехранбени и индустриски стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет, со одлуката бр. 03-314 од 31. V. 1968 година.

Раководител на продавницата е Вожиновски Трајко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 779/68 од 16. VI. 1969 година. (747)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 524, страна 1167, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за купопродажба и посредување „Богданска Котлина“ — село Богданци — Продавница — деловна единица за зеленчук и овошје во Скопје, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 3. Предмет на работењето на продавницата е продажба на зеленчук и овошје.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Богданска Котлина“ — село Богданци, со одлуката од одржаната седница на 20. II. 1969 година.

Раководител на продавницата е Трајковски Трајко.

Продавницата — деловната единица за зеленчук и овошје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Трајковски Трајко, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 181 од 17. VI. 1969 година. (748)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 958, страна 611, книга IV е запишана под фирма: Комунално претпријатие за пазари „Скопски пазар“ — Скопје — Организација за здружен труд „Квантум“ од Скопје со својство на правно лице, ул. „Белградска“ 66. Предмет на работењето на организацијата е: да врши промет и посредување во прометот со селскостопански производи и јужно овошје, семенски материјали, вештачки ѓубрива, текстил и текстилна конфекција, сувомесни производи, индустриско-прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци, стари и нови моторни возила, резервни делови и алати, жив добиток, добиточна храна и организира ноќевалишта.

Организацијата е основана од работничкиот совет на Комуналното претпријатие „Скопски пазар“ — Скопје, со одлуката бр. 01-345 од 23. IV. 1969 година од одржаната седница на 27. I. 1969 година.

Организацијата на здружен труд „Квантум“ во Скопје со својство на правно лице ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Муарем Ибраим, директор на работната организација, и Тасевски Кирило, директор на организацијата на здружен труд „Квантум“, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 401 од 30. V. 1969 година. (749)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, е запишано под фирма: Претпријатие — сервис за обезбедување на имотот на работните организации, административно-технички и транспортни услуги „Ристо Јандревски“ — Скопје, ул. „252“ во клубот на РСВР на СР Македонија — игралиште Милиционер. Предмет на работењето на претпријатието е обезбедување имотот на работните организации и административно-технички услуги: а) обработување на архивски материјал и средување на документација, б) дактилографски услуги — препишување, умножување и копирање, в) фото-услуги — снимање, копирање и умножување, г) изработка на фирми, реклами и други натписи, д) водење на деловни книги и обавување на сите останати административни работи на приватни занаетчи и помали работни организации, е) продавање на таксени, судски и поштенски марки и други вредносници, ж) прибавување на патни, возачки и други исправи на граѓани и работни организации; како и обавување на останати административни работи во врска со исправите, з) давање на инкасантни услуги на работни организации и транспортни услуги.

Претпријатието е основано од управниот одбор на Здружението на пензионирани работници од органите на внатрешни работи во СР Македонија, со одлуката донесена на редовната седница на 19. V. 1969 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Гиговски Благоја и Андоновски Тоде, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 521 од 30. VI. 1969 година. (750)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 838, страна 1029, книга III е запишана под фирма: Претпријатие за уметничка изработка на накит од племенити метали „Рубин“ — Скопје — Продавница број 6 во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 4. Предмет на работењето на продавницата е продажба на накити од племенити метали, неплеменити метали, украсни предмети, сувенири, часовници и други украси.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за уметничка изработка на накити од племенити метали „Рубин“ — Скопје, со одлуката бр. 0202/22 од 6. VI. 1968 година.

Раководител на продавницата е Николовски Васко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 696/68 од 23. VI. 1969 година. (751)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 361, страна 259, книга II е запишана под фирма: Фабрика за кондури „Фрушка Гора“ — Рума — Продавница во Тетово, ул. „Тодор Циповски-Мердан“ бр. 4. Предмет на работењето на продавницата е продажба на кондури и прибор за одржување на кондури.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за кондури „Фрушка Гора“ — Рума, со одлуката од одржаната седница на 15. III. 1968 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Столески Костадин, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 548 од 8. VIII. 1968 година. (752)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 93, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешани индустриски стоки, на мало, и селскостопански производи на мало и големо „Бистрица“ село Теарце — Продавница број 19 во село Копанце. Предмет на работењето на продавницата е продажба на разни индустриско-прехранбени производи во село Копанци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Бистрица“ село Теарце, со одлуката бр. 1187 од 6. X. 1967 год.

Раководител на продавницата е Савески Лазар. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1003/67 од 16. VI. 1969 година. (753)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VI. 1969 година, рег. бр. 17/69, книга I е запишано под фирма: Бифе во село Логоварди, на Фудбалскиот клуб „Пелагонија“ од с. Логоварди, Битола. Предмет на работењето на бифето е обавување на угостителска дејност.

Бифето е основано од Фудбалскиот клуб „Пелагонија“ од с. Логоварди, со одлуката од 28. IV. 1969 година и решението бр. 08-3406 од 24. VI. 1969 година, на Трудовата инспекција на Собранието на општината Битола.

Бифето ќе го потпишува Сребре Стојановски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 245/69. (773)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. VI. 1969 година, рег. бр. 64/55, книга I е запишана под фирма: Продавница за вар број 1 во Битола, ул. „Моша Пијаде“ бр. 13, на Земјоделската задруга „Топлица“ од село Слоештица. Предмет на работењето на продавницата е продажба на печена вар.

Раководител на продавницата е Андреевски Трајан.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Топлица“ — с. Слоештица, со одлуката бр. 35 од 20. III. 1969 година, на задружниот совет и решението бр. 08-2359/1 од 10. IV. 1969 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 266/69. (774)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. VI. 1969 година, рег. бр. 52/55, книга I е запишана под фирма: Продавница „Нов живот“ — с. Пресил, Крушево, на Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар. Предмет на работењето на продавницата е продажба на секакви видови колонијални стоки.

Раководител на продавницата е Рамаданов Изеир.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар, со одлуката бр. 02-81/1 од 7. II. 1969 година на работничкиот совет и уверението од пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Крушево.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 244/69. (775)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. VI. 1969 година, рег. бр. 8/60, книга I е запишана под фирма: Продавница во Крушево, ул. „Маршал Тито“ бр. 2, на Дрводелското металско занаетичко претпријатие „Единство“ под присилна управа од Крушево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на своите производи, продажба на намештај од други производители, градежен материјал (тесана граѓа, обла граѓа, цигли, цемент и сл.), водоинсталатерски материјал, сите видови на оков, бои, лакови, сурово железо и други материјали што се користат во дрвната индустрија и градежништвото, како и електро-инсталатерски материјали.

Раководител на продавницата е Илиоски Илија.

Продавницата е основана од принудниот управник на Дрводелското занаетичко претпријатие „Единство“ од Крушево, со одлуката од 13. VI. 1969 година и уверението на санитарниот, пазарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Крушево.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието „Единство“ — Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 255/69. (776)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. VI. 1969 година, рег. бр. 114/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 15 во Охрид, ул. „Бистрица“ кај Чинар III, на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со овошје и зеленчук, млеко, млечни производи, производи врз база на шеќер и какао, јужно овошје, јајца, безалкохолни и алкохолни пијалоци, разни конзерви, брашно, шеќер, сол, маснотии и тестенини.

Раководител на продавницата е Ашим Гуладин. Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, со одлуката бр. 172 од 23. V. 1969 година на работничкиот совет и решението бр. 07-630 од 4. VI. 1969 година, на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 232/69. (777)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. VI. 1969 година, рег. бр. 114/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во Заедницата на одморалиштата „Андон Дуков“ во Охрид, на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со овошје и зеленчук, млечни производи, производи врз база на шеќер и какао, јужно овошје, јајца, разни конзерви, брашно, шеќер, сол, маснотии и тестенини во оригинално пакување.

Раководител на продавницата е Никола Дуњоски.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, со одлуката бр. 208 од 27. VI. 1969 година, на работничкиот совет (заедницата) и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 269/69. (778)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. VI. 1969 година, рег. бр. 14/69, книга II е запишана под фирма: Продавница „Обука“ во Охрид,

ул. „Моша Пијаде“ бр. 37, на Трговското претпријатие „Обука“ од Београд. Предмет на работењето на продавницата е промет со чевли и производи од гума, каучук и пластични маси.

Раководител на продавницата е Косески Трајан.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Обукар“ од Београд, со одлуката на работничкиот совет од 21. XII. 1968 година и решението бр. 07-1397 од 17. II. 1969 година, на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 252/69. (779)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. VI. 1969 година, рег. бр. 98/55, книга III е запишана под фирма: Продавница — земјоделска аптека во Охрид, кај Градското пазариште, на Земјоделското стопанство „Градинар“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е продажба на разни хемиски средства, вештачки ѓубрива и разни земјоделски алати и поситни земјоделски машини.

Раководител на продавницата е Шурбан Анастасов Владо, земјоделски техничар.

Продавницата — земјоделската аптека е основана од Земјоделското стопанство „Градинар“ од Охрид, со одлуката бр. 01-389 од 16. VI. 1969 година на работничкиот совет и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и земјоделското стопанство.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 247/69. (780)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. VI. 1969 година, рег. бр. 114/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 6 во Охрид — месност „Свети Стефан“, на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со овошје и зеленчук, производи врз база на шеќер и какао, јужно овошје, јајца, алкохолни и безалкохолни пијалоци и преработки од месо и зеленчук (конзерви).

Раководител на продавницата е Вишко Ф. Таневски.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, со одлуката бр. 209 од 2. VI. 1969 година, на работната заедница и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 251/69. (781)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. VI. 1969 година, рег. бр. 13/69, книга II е запишана под фирма: Кебапчилница во село Пештани, на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров. Предмет на работењето на Кебапчилницата е обавување на угостителска дејност — Кебапчилница и продажба на бело печиво, слатки и млеко.

Раководител на Кебапчилницата е Толевски Сандре.

Продавницата е основана од Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров, со одлуката бр. 758 од 8. IV. 1969 година, на работничкиот совет и решението бр. 4557 од 6. VI.

1969 година, на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид.

Кебапчилицата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 234/69. (782)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 21. II. 1969 година, страна 134, реден број 14 е запишано основањето на Продавница, со седиште во с. Зрновци, Кочанско. Продавницата ќе врши продажба на сите видови стоки од железарија, на сите видови стоки — електрични и водоинсталатерски, на садови порцелан и емајлирани стоки, на гумени производи, на радиоапарати, телевизори, транзистори и велосипеди.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Зрновка“ од село Зрновци, Кочанско.

Раководител на продавницата е Ване Владимир Јазаров, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 156 од 3. II. 1969 година на задружниот совет на задругата и записникот бр. 03-7629/1 од 26. XII. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 67/69. (1023)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 17. II. 1969 година страна 112, реден број 9 е запишано основањето на Продавница, со седиште во село Бурилчево, Кочанско.

Продавницата ќе врши продажба на прехранбени, колонијални и мешани стоки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Брегалница“ од село Бурилчево, Кочанско.

Раководител на продавницата е Илија Дивчов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 504 од 31. VII. 1968 година на задружниот совет на задругата и записникот бр. 03-4194/1 од 12. VI. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 68/69. (1024)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 27. III. 1969 година, страна 73, реден број 5 е запишано: Продавницата со седиште во Струмица, ул. „Охридска“, на Земјоделската задруга „Вардар“ од с. Сачево, Струмичко, го променила своето седиште во с. Сачево.

Промената на седиштето на Продавницата е запишано во регистарот врз основа на барањето бр. 138 од 29. IV. 1968 година, на директорот на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 240/68. (1104)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 17. II. 1969 година, страна 112, реден бр. 8 е запишано основањето на Бифе, со седиште во с. Кучичино, Кочанско. Бифето ќе врши услуги со алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешани мезиња.

Бифето е основано од ЗЗ (СРЗ) „Брегалница“ од село Бурилчево, Кочанско.

Раководител на бифето е Санде Стоилов Крстов, кој не е овластен да го претставува и потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 504 од 31. VII. 1968 година на задружниот совет на задругата и записникот бр. 03-3811/1 од 13. V. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 36/69. (1021)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 21. II. 1969 година, страна 134, реден број 15 е запишано основањето на Бифе, со седиште во село Зрновци, Кочанско. Бифето ќе врши продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, на конзерви (риба и месни доручоци), на сите видови цигари и кибрит и на шеќерни производи.

Бифето е основано од Земјоделската задруга „Зрновка“ од село Зрновци, Кочанско.

Раководител на бифето е Димитар Алексов Арсов, кој не е овластен да го потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 158 од 3. II. 1969 година на задружниот совет на задругата и записникот бр. 03-7629/1 од 26. XII. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 66/69. (1022)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 7. III. 1969 година, страна 109, реден број 3 е запишано основањето на Погон циглана, со седиште во село Ињево, Радовишко.

Погонот ќе работи со самостојна пресметка и ќе врши обработка на цигли.

Погонот е основан од Земјоделската задруга „Бобовец“ од с. Ињево, Радовишко и ќе работи во составот на истата.

За директор на погонот е именуван Симеон Коцев.

Впишувањето на погонот е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 43 од 24. II. 1969 година на присилниот управник на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 86/69. (1035)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 18. II. 1969 година, страна 114, реден број 5 е запишано основањето на Продавница, со седиште во село Еднокуево, Струмичко.

Продавницата ќе врши продажба на колонијални стоки, на мало.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Бело злато“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Панде Цветев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 30 од 13. II. 1969 година на задружниот совет на задругата и уверението бр. 10-332 од 13. II. 1969 година на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 63/68. (1043)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 18. II. 1969 година, страна 137, реден број 23 е запишано основањето на Продавница, со седиште во село Сушица, Струмичко.

Продавницата ќе врши продажба на трговски стоки — колонијал, електрични уреди, текстилни стоки, железарија и месни производи, како во пре-работка, така и сурово и др.

Раководител на продавницата е Горѓи Марков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата — основачот: 33 „Единство“ од село Ново Село, Струмичко.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-134 од 8. II. 1969 година на управниот одбор на задругата и записникот бр. 12-6518/2 од 28. I. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 61/69. (1044)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 27. II. 1969 година, страна 123, реден број 9 е запишано основањето на Продавница број 3, со седиште во село Нова Маала, Струмичко.

Продавницата ќе врши продажба на колонијални и други трговски стоки, на мало.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Благој Мучето“ од село Просениково, Струмичко.

Раководител на продавницата е Гоце Иванов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата. Продавницата е преотстапена на задругата од Трговското претпријатие „Гранап“ од Струмица.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одлуката бр. 21 од 6. II. 1969 година на работничкиот совет на задругата и одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Гранап“ — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 71/69. (1047)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, на 18. II. 1969 година, страна 135, реден број 6 е запишано основањето на Мешовита — колонијална продавница, со седиште во Струмица ул. „Гоце Делчев“ бр. 7.

Продавницата ќе врши продажба на сите колонијални стоки, прехранбени артикли, овошје, зеленчук, алкохолни пијалоци, на големо и мало, парфимериски и галантериски стоки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Извор“ од село Свидовица, Струмичко.

Раководител на продавницата е Трајко Горѓиен Митрев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 59 од 5. II. 1969 година на задружниот совет на задругата и уверението бр. 10-230 од 4. II. 1969 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 42/69. (1048)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 7. II. 1969 година, страна 114, реден број 4 е запишано основањето на Продавница, со седиште во село Робово, Струмичко.

Продавницата ќе врши продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Бело злато“ од село Еднокуево, Струмичко.

Раководител на продавницата е Јордан Г. Јанков кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 20 од 7. II. 1969 година на задружниот совет на задругата и

уверението бр. 10-147 од 4. II. 1969 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 40/69. (1049)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 25. III. 1969 година, страна 124, реден број 13 е запишано основањето на Угостителски дуќан „Горно Топче“, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“.

Дуќанот ќе врши продажба на мало, на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга „Кукла“ од с. Куклиш, Струмичко.

Раководител на дуќанот е Петар Терезиен, кој не е овластен да го потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето на Продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 45 од 24. II. 1969 година на задружниот совет на задругата и уверението бр. 10-188 од 21. II. 1969 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 84/69. (1052)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 26. III. 1969 година, страна 105, реден број 2 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 36.

Продавницата ќе врши продажба на готови шивачки производи и трикотажна стока.

Продавницата е основана од Задругата за шивачки услуги и промет „Единство“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Стојна Јанева, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето на Продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 41 од 11. XI. 1968 година на работничкиот совет на задругата и уверението бр. 12-22/474 од 7. XI. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 119/69. (1053)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 101, страна 505, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Липковско Езеро“ село Липково — Продавница број 5 во Куманово, ул. „Киро Фетак“ бр. 66. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриско-прехранбени производи и предмети за куќни потреби.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Липковско Езеро“, село Липково, со одлуката од одржаната седница на 15. II. 1968 година.

Раководител на продавницата е Ивановиќ Драгица.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1189/68 од 19. VIII. 1969 година. (1124)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубените округли печат и штембил на Претпријатието за утовар-растовар и транспорт „Слога“ — Скопје се огласуваат за неважни. (7756)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи

- Воена книшка на име Мерсим Шерифовски, с. Грнчари, Ресен. (4742)
- Потврда бр. 899 за извршување заботехнички работи, издадена од здравствената станица при ЖТП — Скопје на име Никола Најдовски, ул. „Хр. Смирненски“ бр. 36, Скопје. (7576)
- Патна исправа бр. МА 026243, издадена од ОВР — Ресен на име Мазлам Комина, ул. „11 октомври“ бр. 49, Ресен. (7616)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Петар Илиоски, ул. „Тр. Тарзан“ бр. 41, Прилеп. (7633)
- Лична карта рег. бр. 722, серија ДА 056722, издадена од ОВР — Веница на име Стојан Цветан Арсов, с. Црн Камен, Веница. (7639)
- Воена книшка издадена од КВО — Битола на име Рефат Демиров Пашоски, ул. „Стојан Санде-ски“ бр. 40, Кичево. (7644)
- Патна исправа бр. 021529, издадена од ОВР — Ресен на име Селаедин Зулфовски, с. Царев Двор, Ресен. (7651)
- Пасош бр. 041650, издаден од СВР — Ресен на име Кире Наумовски, с. Дрмени, Ресен. (7654)
- Воена книшка на име Добре С. Илиевски, с. Росоман, Кавадарци. (7664)
- Воена книшка на име Лазар К. Илиев, ул. „Илинденска“, Кавадарци. (7665)
- Воена книшка на име Насип Асановски, с. Бузалково, Т. Велес. (7673)
- Пасош бр. 039578, издадена од ОВР — Гевгелија на име Горге Костакев, ул. „Радован Ковачевик“ бр. 4, Гевгелија. (7674)
- Свидетелство за завршени V и VI клас, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Нада Глигоровска, ул. „11 ноември“ бр. 30, Куманово. (7676)
- Воена книшка издадена од Командата на воен округ — Битола на име Вебија Цаферов Бафтироски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 5, Кичево. (7681)
- Воена книшка на име Михајло З. Костоски, ул. „11 октомври“ бр. 108, Кичево. (7682)
- Воена книшка на име Јосе Руперчин, ул. „Васил Главинов“ бр. 10, Струмица. (7685)
- Лична карта рег. бр. 5925, серија бр. ДА 061925, издадена од ОВР — Веница на име Иван Стојан Иванов, ул. „Н. Н. Борче“ бр. 34, Веница. (7692)
- Лична карта, издадена од СВР — Битола на име Славко Макаловски, с. Црнобуки, Битола. (7693)
- Здравствена легитимација на име Славко Макаловски, с. Црнобуки, Битола. (7694)
- Возачка дозвола категорија „Б“ издадена од СВР — Битола на име Славко Макаловски, с. Црнобуки, Битола. (7695)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Видан Ристов, Скопје. (4958)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Мица Ристова, Скопје. (4959)
- Свидетелство за I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Марија Јорева, Скопје. (4960)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Тасе Алексов, Скопје. (4961)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Роска Василева, Скопје. (4962)
- Свидетелство за завршен III клас, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Борислав Тановски, Скопје. (4963)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зулфи Агушов, Скопје. (4964)
- Индекс бр. 9517, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Кумрија Стаматова, Скопје. (4965)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Садидија и Камбер Рамаданови, Скопје. (4966)

Здравствени легитимации на име Стево, Ратка, Горѓи, Жарко и Весела Николовски, Скопје. (4967)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Училиштето за санитарни техничари во Скопје на име Ружа Купуловска, Скопје. (4968)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Училиштето за санитарни техничари и медицински лаборанти — Скопје на име Јаворка Стојчевска, Скопје. (4969)

Воена книшка издадена од Воени отсек — Скопје на име Трифун Трифунов, Скопје. (4970)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Звезда Крстева, Скопје. (4971)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митко Миревски, Скопје. (4972)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симон Симоновски, Скопје. (4973)

Свидетелство за завршена II-година ЕМУЦ — Скопје на име Пери Секуловски, Скопје. (4974)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Гани, Фета и Идриз Делија, Скопје. (4975)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветан Исмаилов, Скопје. (4976)

Ученичка книшка за завршено II одделение, издадена од Осмолетката „Браќа Рибар“ — Скопје на име Аднан Аметов, Скопје. (4977)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Сабри Мурати, Скопје. (4978)

Индекс бр. 1342/67, издаден од Вишата економско-комерцијална школа во Скопје на име Томи-слав Цаконовски, Скопје. (4979)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Иван Стаматов, Скопје. (4980)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зорица Димитровска, Скопје. (4981)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славјанка Чикарова, Скопје. (4982)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Белгуза Абаз, Скопје. (4983)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јованче Ацевски, Скопје. (4984)

Свидетелство за завршен III клас, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Тодор Пендаров, Скопје. (4985)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Данче Кекева, Скопје. (4986)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам Имери, Скопје. (4987)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Николовски, Скопје. (4988)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Горѓи М. Поповски, Скопје. (4989)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драги Левајковски, Скопје. (4990)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Каплан Муча, Скопје. (4991)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Стефановски, Скопје. (4992)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Газанфер Шишко, Скопје. (4993)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Симоновски, Скопје. (4994)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емурла Бајрами, Скопје. (4995)

Диплома за завршено Градежно средно техничко училиште во Скопје на име Теменушка Димитрова, Скопје. (4996)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зенел Исмени, Скопје. (4997)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Димитрије Вушиноски, с. Мешеништа, Охрид. (4998)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Темелко Павловски, Скопје. (4999)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Надица Маневска, Скопје. (5001)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Василев, Скопје. (5001)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветан Петковски, Скопје. (5002)

Дозвола бр. 1001/62, за држење и носење на оружје издадена од СВР — Скопје на име Белиуљ А. Казим, Скопје. (5003)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фаик Демиров, Скопје. (5004)

Работна книшка издадена од Скопје на име Фаик Демиров, Скопје. (5005)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Николов, Скопје. (5006)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Павловик, Скопје. (5007)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дилбера Цаферова, Скопје. (5008)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марјан Перчинковски, Скопје. (5009)

Работна книшка рег. бр. 34583, издадена од Скопје на име Петар Љ. Тодоровски, Скопје. (5010)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Темелко И. Стојановски, Скопје. (5011)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Редеп Јададик, Скопје. (5012)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Сарајево на име Редеп Јададик, Скопје. (5013)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Скопје на име Благоја Вељановски, Скопје. (5014)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рада Ацева, Скопје. (5015)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Узунев, Скопје. (5016)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горан Николиќ, Скопје. (5017)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мара Димитријевиќ, Скопје. (5018)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томче Стефковски, Скопје. (5019)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Павле и Надежда Ѓорѓиевски, Скопје. (5020)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Танче Ивановски, Скопје. (5021)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветан Манојлов, Скопје. (5022)

Диплома за квалификуван работник — електричар, издадена од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Цветан Манојлов, Скопје. (5023)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Училишниот центар при Рудници и железара „Скопје“ — Скопје на име Васил Р. Данев, Скопје. (5024)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Училишката школа „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Шеријан Ајредини, Скопје. (5025)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Македонка Атанасова, Скопје. (5026)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Шаип, Барја, Алија и Сабат Шерифови, Скопје. (5027)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милан В. Насев, Скопје. (5028)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Раде Јовчевски Корчагин“ — Скопје на име Јорданчо Ристевски, Скопје. (5029)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Данаил Данаилов, Скопје. (5030)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иванка Ѓорѓиева, Скопје. (5031)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сеат Редепов, Скопје. (5032)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Сирма и Зоран Нешиќ, Скопје. (5033)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гулшен Рамадан Мамут, Скопје. (5034)

Индекс бр. 6956, издаден од Правниот факултет во Скопје на име Стојан Т. Алексов, Скопје. (5035)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Ѓорѓи Димитров“ — Скопје на име Ѓоко Андроски, Скопје. (5036)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дара Љутовац, Скопје. (5037)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Даме Груев“ — Скопје на име Елица Ангелова, Скопје. (5038)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фатима Дедик, Скопје. (5039)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бојан Димитров, Скопје. (5040)

Свидетелства за завршена I и II година, издадени од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Скопје на име Владимир Бошков, Скопје. (5041)

Свидетелства за завршена I и II година, издадени од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Скопје на име Зоран Пакетчиев, Скопје. (5042)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Јанчевски, Скопје. (5043)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Христијан Тодоровски Карпош“ — с. М. Нагоричане на име Момчило Јовановски, ул. „275“ бр. 21, Скопје. (5044)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамис Мусли, Скопје. (5045)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Синдилиев, Скопје. (5046)

КОНКУРСИ

Комисијата за засновање и престанок на работен однос на Градскиот завод за здравствена заштита — Скопје на својот состанок одржан на 11. XI. 1969 година

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место — здравствен статистичар

УСЛОВИ: медицински техничар со завршено средно медицинско училиште, со работна практика од две години на работа во здравствена статистика.

Конкурсот трае петнаесет дена од објавувањето на истиот.

Молбите со свидетелство за завршено средно медицинско училиште и работна книшка се поднесуваат во архивата на Градскиот завод за здравствена заштита — Скопје.

ОД КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС

Советот на Медицинскиот центар во Охрид

распишува

К О Н К У Р С

за упатување лекари на специјализација по следните гранки на медицината и тоа

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Интерна медицина | 2 лекари |
| 2. Гинекологија и акушерство | 1 лекар |

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Правилникот за специјализација на здравствените работници од I врста.

Да се лекари на специјализација по односните гранки на медицината.

Предимство имаат лекари — специјализанти кои се во работен однос со Медицинскиот центар — Охрид.

Молбите таксирани со 0,50 н.д. таксени марки и потребните документи по чл. 2 од Правилникот, да се достават до Медицинскиот центар во Охрид.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Од Советот на Медицинскиот центар — Охрид

Врз основа на чл. 44 точка 10 од Законот за високото школство на СРМ, Советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места на Медицинскиот факултет:

I

- еден вонреден професор по предметот интерна медицина
- еден вонреден професор по предметот хирургија
- еден вонреден професор по предметот неуропсихијатрија
- еден доцент по предметот патолошка физиологија
- два асистента по предметот анатомија
- еден асистент по предметот физиологија
- два асистента по предметот ортопедија
- еден асистент по предметот физиологија
- еден асистент по предметот гинекологија и акушерство
- еден асистент по предметот неуронсихијатрија.

II

- двајца лекари на Институтот за патологија
- еден лекар на Институтот за анатомија.

III

- еден библиотекар

Кандидатите под точка I што по прв пат конкурираат во наставничко звање треба да имаат докторат на науки, односно хабилицација.

Кандидатите под точка II треба да ги исполнуваат следните услови:

- 1 завршен медицински факултет
2. да имаат среден успех на студиите најмалку 8.
3. да не се постари од 32 години
4. регулирана воена обврска — за мажи.

Кандидатите под точка III треба да имаат филозофски факултет — англиска група.

Кандидатите треба да ги достават следните документи:

1. молба таксирани со таксена марка од 1 динар
2. биографија
3. по еден примерок научни стручни трудови. Молбите се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ (1375)

Советот на Филозофскиот факултет во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за еден асистент при Катедрата за романска филологија

Пријавите таксирани со 1 динар и останатите документи (со приложени научни и стручни трудови) треба да се поднесат во архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Конкурсната комисија при
ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ
И ДЕЦА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

За именување:

1. Шеф на одделението за заштита на школски деца и младина.
2. Шеф на диспанзерот за заштита на школски деца и младина.

Услови:

- Под 1 — лекар специјалист педијатар
 - Под 2 — лекар специјалист педијатар или лекар специјалист по школска медицина.
- Личниот доход според Правилникот за личните доходи на Заводот.

Молбите таксирани со 0,50 динари и другите потребни документи се доставуваат до Заводот за здравна заштита на мајки и деца — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена, од денот на објавувањето. (1377)

СОДРЖИНА

	Страна
320. Уредба за условите под кои ќе се одобруваат кредити од средствата на заемот за зголемување на запосленоста — — —	757
321. Правилник за изменување на Правилникот за програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит — — —	757
Прописи на општинските собранија	
51. Одлука за измени и дополние на Одлуката за работното време во трговијата, угостителството и занаетчиството — —	758
52. Одлука за одредување највисоки малопродажни цени на шеќерот во кристал и коцка во прометот на мало — — —	758
53. Одлука за утврдување бројот на наставните часови на основната и на дополнителната обука за одбрана и заштита на населението и обука на единиците и службите на територијалната одбрана и единиците на цивилната заштита — —	758
54. Одлука за надоместокот на патните и дневните трошоци и изгубената заработка на одборниците и членовите на советите и комисиите на Собранието на општината Кавадарци — — — — —	759